



ОГЛАС БР.10/2013 за продажба на движни и недвижни ствари

НЕДВИЖНИ СТВАРИ				
Ред. Бр.	Дирекција/бр.заклучок/тип на продажба	Опис	Процента/почетна вредност	Место и време на разгледување на стварите и одржување на јавна аукција/комерцијална продажба
1	2	3	4	5
1	Регионална дирекција Скопје бр.24-46/66 Електронска јавна аукција	Стан бр. 001 и соодветен дел од заедничките простории, Бр. на КП 481, адреса Козара Бр.13, згр.1, намена на згр. 510, влез 001, Кат ПР, внатрешна површина од 51 м2 и Двор и под зграда со површина 12/267	2.434.443,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје ул.Козара бр.13, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 14.06.2013 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Ариф Алили, тел. 076/464-958
		Стан бр. 002 и соодветен дел од заедничките простории, Бр. на КП 481, адреса Козара Бр.13, згр.1, намена на згр. 510, влез 001, Кат ПР, внатрешна површина од 33 м2 и Двор и под зграда со површина 8/267	1.597.956,00	
2	Регионална дирекција Скопје бр.24-46/67 Втора електронска јавна аукција	Подрум деловен простор на адреса Васил Ѓорѓов бр.18, КП 82 дел 3, бр.1, намена на зграда 570, влез 001, кат ПО, број 016, со внатрешна површина од 64 м2, по имотен лист бр.17317 за К.О Центар 2	3.658.051,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје ул.Васил Ѓорѓов бр.18/1, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 14.06.2013 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Ариф Алили, тел. 076/464-958
3	Регионална дирекција Штип бр.2216-2354-716/4 Прва електронска јавна аукција	Деловен простор на КП.6370/2 на ул. Маршал Тито бр.1 намена на зграда 570, влез 1, кат ПР, со внатрешна површина 16 м2 (зграда Победа)	787.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Струмица ул.Маршал Тито бр.1, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 14.06.2013 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел. 075/402-632
4	Регионална дирекција Штип бр.2122-16-сл-5 Четврта електронска јавна аукција	Деловен простор на КП.13073/1 на ул. Скопска бр.1 намена на зграда 570, влез 1, кат ПР, со внатрешна површина 137м2	1.611.888,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Кочани ул.Скопска бр.1, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 14.06.2013 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел. 075/402-632
ДВИЖНИ СТВАРИ				
5	Регионална дирекција Штип бр.2419-8079/41-3 Десетта електронска јавна аукција	ПМВ Лада Самара, ST-455-AD, 1993 година (неисправно)	7.000,00	Разгледување: Во секое време на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Штип ул. Плоштад Слобода бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 14.06.2013 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел. 075/402-632
6	Регионална дирекција Битола бр.22-16/11-1022/4 Трета електронска јавна аукција	ПМВ IMV T1P 1918, OH 231-CB, 1987 година	75.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Охрид ул.11-ти Октомври бр.6, секој работен ден од 9 до 15 ч. Јавна аукција: На 14.06.2013 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Наташа Кочишка, тел. 076/464-027
7	Регионална дирекција Битола бр.22-16/6-48/2-5 Петта електронска јавна аукција	Приклучно возило-цистерна Гоша, OH-606-BO, 1994 година (неисправно)	160.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Битола (Бензинска пумпа компанија МОТО ТРЕЈД, на излез во правец на Грчка граница), секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 14.06.2013 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Наташа Кочишка, тел. 076/464-027
		ТМВ Фургон Југо Скала Поли, OH-416-AG, 1986 година (без собирајна дозвола)	16.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Охрид с.Мешеишта (паркинг на бензинска пумпа ЕКО ПЕТРОЛ), секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 14.06.2013 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Наташа Кочишка, тел. 076/464-027
		Цистерна МЕРЦЕДЕС ДАЈМЛЕР БЕНЗ, OH-503-BZ, 1979 година	270.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Охрид с.Требеништа секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 14.06.2013 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Наташа Кочишка, тел. 076/464-027
		ПМВ Караван Шевролет Клар Каптива, OH-940-BR, 2007 година	320.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Охрид (паркинг на Општина Охрид), секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 14.06.2013 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Наташа Кочишка, тел. 076/464-027
8	Регионална дирекција Скопје бр.24-46/65 Прва електронска јавна аукција	TMV PEUGEOT TIP BOHSER, SK-593-SC, 2008 година	780.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Центар за запленети движни ствари ул. Железничка бб Неготино, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 14.06.2013 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Ариф Алили, тел. 076/464-958
		TMV SEAT INKA 1.9 SDVAN, SK-684-LD, 2002 година	120.000,00	
		PMV FIAT PUNTO SK-554-OU, 2003 година	120.000,00	
9	Регионална дирекција Скопје бр.24-24-46/62 Осма електронска јавна аукција	ПМВ FIAT SICENTO van 1.1, SK-529-UF, 2007 година	100.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Центар за запленети движни ствари ул. Железничка бб Неготино, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 14.06.2013 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Ариф Алили, тел. 076/464-958
		ПМВ FIAT DOBLO CARGO, SK-155-RL, 2007 година	180.000,00	
10	Регионална дирекција Штип бр.2216-4493/700/4-3 Четиринаесетта електронска јавна аукција	ПМВ Автобус Санос, KU-796-CZ, 1990 година	400.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Центар за запленети движни ствари ул. Железничка бб Неготино, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 14.06.2013 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел. 075/402-632
		ПМВ Автобус Минибус Мерцедес Бенз Спринтер 312ка, KU-546-CP, 1998 година	200.000,00	
11	Дирекција за големи даночни обврзници бр.23-2742/1 Триесет и прва електронска јавна аукција	Влекач ФАП, BE-153-US, 1991 година	230.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во с.Миладиновци (паркинг плац на ОКТА), на 07.06.2013 г. од 9 до 10 ч. Јавна аукција: На 14.06.2013 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Јулијана Билјановска, тел. 076/446-485
		Цистерна Пропан бутан ГОРИЦА, BE-118-UB, 1980 година	450.000,00	
		Влекач СКАНИА, BE-208-УУ, 1988 година	200.000,00	
		Влекач СКАНИА, BE-220-УУ, 1988 година	200.000,00	
		Влекач СКАНИА, BE-223-УУ, 1988 година	200.000,00	
		Влекач СКАНИА, BE-429-ВГ, 1988 година	200.000,00	
		Влекач СКАНИА, BE-627-УУ, 1988 година	200.000,00	
		Влекач СКАНИА, BE-629-УУ, 1992 година	280.000,00	
		Влекач СКАНИА, BE-645-УУ, 1984 година	200.000,00	
		Влекач СКАНИА, BE-650-УУ, 1992 година	280.000,00	
		Влекач СКАНИА, BE-702-УТ, 1988 година	200.000,00	
		Влекач СКАНИА, BE-706-УВ, 1984 година	200.000,00	
		Влекач СКАНИА, BE-716-УВ, 1978 година	200.000,00	
		Влекач СКАНИА, BE-719-УТ, 1988 година	200.000,00	
		Влекач СКАНИА, BE-721-УТ, 1989 година	200.000,00	
		Влекач СКАНИА, BE-722-УТ, 1988 година	200.000,00	
Цистерна за плин ГОРИЦА, BE-746-УР, 1981 година	450.000,00			
Цистерна пропан бутан ГОРИЦА, BE-812-УР, 1981 година	450.000,00			
Цистерна пропан бутан ГОРИЦА, BE-885-УР, 1981 година	450.000,00			
Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Богданци ул. Маршал Тито бб (плац Дубрава), на 07.06.2013 г. од 11 до 13 ч. Јавна аукција: На 14.06.2013 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Јулијана Билјановска, тел. 076/446-485				

12	Дирекција за големи даночни обврзници бр.23-23-2741/1 Деветта електронска јавна аукција	Гарнитура за осовина (делови за велосипед), количина 10 пакета по 506 парчиња, цена по пакет 72.864,00 денари	72.864,00	Разгледување: Во секое време на http://eaukcii.ujp.gov.mk во Скопје ул. Боца Иванова б6 (магацинот на складиште на АБЦ), на ден 07.06.2013 г. од 13 до 15 ч. Јавна аукција: На 14.06.2013 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Јулијана Билјановска, тел. 076/446-485
		Сајли за кочници (делови за велосипед), количина 8 пакета по 500 парчиња цена по пакет 14.000,00 денари	14.000,00	
		Мутери од 10 mm (делови за велосипед), количина 5 пакети по 500 парчиња, цена по пакет 4.000,00 денари	4.000,00	
		Венец за осовина (делови за велосипед), количина 4 пакета по 1000 парчиња, цена по пакет 10.000,00 денари	10.000,00	
		Сајла за кочници без кошулицы, (делови за велосипед), количина 4 пакети по 1000 парчиња, цена по пакет 36.000,00 денари	36.000,00	
		Надворешни гуми за велосипед, количина 15 пакети по 600 парчиња, цена по пакет 48.000,00 денари	48.000,00	
		Надворешни гуми за велосипед, количина 1 пакет со 420 парчиња, цена на пакет 33.600,00 денари	33.600,00	
		Мали надворешни гуми за велосипед, количина 4 пакети по 400 парчиња, цена по пакет од 32.000,00 денари	32.000,00	
		Внатрешни гуми за велосипед, количина 6 пакети по 3.100 парчиња, цена по пакет 223.200,00 денари	223.200,00	
		Седишта за велосипед, количина 20 пакети по 285 парчиња, цена по пакет 45.600,00 денари	45.600,00	
		Рачни пумпи за велосипед, количина 3 пакети по 100 парчиња, цена по пакет 7.200,00 денари	7.200,00	
		Комплет рачки за велосипед, количина 4 пакети по 100 парчиња, цена по пакет 8.700,00 денари	8.700,00	
		Педали за велосипед, количина 5 пакети по 516 парчиња, цена по пакет 61.920,00 денари	61.920,00	
		Жици (шпици) за бандажи (делови за велосипед), количина 6 пакети по 3.600 парчиња, цена по пакет 43.200,00 денари	43.200,00	
		Заден запчаник за велосипед, количина 4 пакети по 250 парчина, цена по пакет 34.000,00 денари	34.000,00	
		Гарнитура за вилушка (делови за велосипед), количина 4 пакети по 250 парчиња, цена по пакет 34.000,00 денари	34.000,00	
		Помошни тркала (делови за велосипед во пар), количина 3 пакети по 130 парчиња, цена по пакет 20.800,00 денари	20.800,00	
		Главини (за задни и предни осовини), делови за велосипед, количина 2 пакети по 1.375,00 парчиња, цена по пакет 77.000,00 денари	77.000,00	
		Масажери, количина 3 пакети по 1000 парчиња, цена по пакет 102.000,00 денари	102.000,00	
		Масажери количина 1 пакет со 145 парчиња, цена на пакет 14.790,00 денари	14.790,00	
Столчиња на расклопување, количина 7 пакети по 10 парчиња, цена по пакет 4.800,00 денари	4.800,00			
Столчиња на расклопување количина 1 пакет со 9 парчиња, цена на пакет 4.320,00 денари	4.320,00			
Кутии за алат, количина 5 пакети по 10 парчиња, цена по пакет 2.400,00 денари	2.400,00			
Греалици, количина 8, цена по парче 1.200,00 денари	1.200,00			
13	Регионална дирекција Скопје бр.24-46/64 Четврта електронска јавна аукција	Комплет машина КАНСАИ СПЕЦИЈАЛ 1245 ДФБ-1412-П-К, 12 игловка	69.000,00	
14	Регионална дирекција Скопје бр.24-46/63 Шестта електронска јавна аукција	Јакна за мотор, количина 7	38.500,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Центар за заплени ствари ул. Железничка б6 Неготино, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 14.06.2013 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Ариф Алили, тел. 076/464-958
		Панталони заштитни, количина 9	45.000,00	
		Ракавици, количина 3	3.000,00	
		Елеци за вода, количина 3	1.500,00	
		Заштитник за резервоар, количина 29	10.150,00	
		Елеци кожни, количина 6	6.000,00	
Визири за кациги, количина 107	42.800,00			
15	Регионална дирекција Штип бр.2215-29/06100-40269/13-2 Седумнаесетта електронска јавна аукција	Автоделови за разни возила 36 артикли-пумпа за гориво, крила лимени, маски, сијалици, везенлими, траверзи, заштитни лајсни и др.	50.000,00	
16	Регионална дирекција Штип бр.2409-6876/1776/3 Десетта електронска јавна аукција	Сепаре дрво платно, количина 18	8.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Центар за заплени ствари ул. Железничка б6 Неготино, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 14.06.2013 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Алекс Личнов, тел. 075/402-632
		Маси дрвени, количина 10	3.000,00	
		Шанк стол, количина 1	250,00	
		Округла маса, количина 9	3.000,00	
		Маси гранит, количина 7	10.000,00	
		Сепаре еко кожа и платно, количина 15	16.000,00	
		Фотељи мали, количина 6	3.000,00	
		Сепаре дрвено, количина 1	400,00	
17	Регионална дирекција Скопје бр.24-46/61 Шеснаесетта електронска јавна аукција	Томограф од 3060 кг.	2.500.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје Макошпед АД (складиште Мацари), секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 14.06.2013 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Ариф Алили, тел. 076/464-958
18	Регионална дирекција Битола бр.24-19/6-61/1 Прва електронска јавна аукција	Машина за сокови	7.000.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Охрид с.Опеница (магацин од поранешен ЗЕМ ПРОМЕТ), секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 14.06.2013 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Наташа Кочишка, тел. 076/464-027
19	Регионална дирекција Битола бр.14-09/68/2 Прва електронска јавна аукција	Крзнена бунда ВАЛЕРИ	7.150,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Битола ул.Борис Кидрич бр.24 а, секој работен ден на од 9 до 15 ч. Јавна аукција: На 14.06.2013 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Наташа Кочишка, тел. 076/464-027
20	Регионална дирекција Битола бр.24-19/15-5/5 Трета електронска јавна аукција	Етажна печка во три дела	15.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Крушево на ул.Илинденска бр.39 (магацините на Жито Крушево), секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 14.06.2013 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Наташа Кочишка, тел. 076/464-027
		Миксер за подготвување на тесто	18.750,00	
		Казани за замесување на тесто, количина 2	22.500,00	

- 1) За стварите кои се предмет на електронска **ЈАВНА АУКЦИЈА (колона 1)**, може да учествуваат само оние лица кои претходно уплатиле депозит во висина од 10% од утврдената вредност на движните/недвижните ствари, најдоцна до 11.06.2013 година (вторник), на трезорска сметка на Министерство на финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20.
Доколку депозитот е навремено уплатен, ќе добиете порака на вашата е-пошта (пријавена при регистрација за учество на електронската јавна аукција) дека ги исполнувате условите за учество на електронската јавна аукција.
Јавна аукција ќе се одржи по електронски пат со електронски сервиси кои ги обезбедува УЈП.
Условите за учество на јавното наддавање и Упатството за употреба на е-аукциите се објавени на веб порталот <http://e-aukcii.ujp.gov.mk>
Учесникот кој дал најповолна понуда за движна ствар е должен веднаш да ја уплати разликата од купопродажната цена, а најповолниот купувач на недвижната ствар, во рок од 8 (осум) дена од денот на заклучување на електронската јавна аукција. Во спротивно, продажбата со решение се огласува за неважечка, а купувачот го губи правото на враќање на депонираните депозити.
Стварите се продаваат по системот видено-купено, дополнително рекламации не се примаат.
На понудувачите чија понуда не е прифатена депозитот им се враќа по заклучувањето на јавната аукција. За истото ќе бидат известени со порака на нивната е-пошта.
- 2) За стварите кои се предмет на електронска **СЛОБОДНА КОМЕРЦИЈАЛНА ПРОДАЖБА (колона 1)**, сите заинтересирани лица треба да достават понуди на порталот во делот кој се однесува на слободна комерцијална продажба објавен од надлежната ДГДО/Регионална дирекција/Центар за складирање и впаричување на движни ствари (колона 1) во период за времетраење на електронската јавна аукција/слободната комерцијална продажба.
Стварите се продаваат по системот видено-купено. Дополнителни рекламации не се примаат.
Лицето чија понуда ќе биде прифатена ќе биде објавено на ден 14.06.2013 година (петок), на веб порталот на УЈП <http://e-aukcii.ujp.gov.mk>
Истиот во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на известувањето на неговата е-пошта дека неговата понуда е прифатена, должен е да изврши уплата на понудената цена, на трезорска сметка на Министерство на финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20.